



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 26 ноември 1986
Скопје
Број 41 Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 150 дин. Жиро сметка 40100-803-12498

644.

Врз основа на член 79, став 2 од Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74 и 15/86) и член 29, став 1, точка 2 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73, 17/73 и 26/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ШУМСКИТЕ ПРЕДЕЛИ НА ШАР ПЛАНИНА ЗА ШУМСКИ РЕЗЕРВАТ И ЛОВИШТЕ

I

Шумските предели на Шар Планина се прогласуваат за шумски резерват и ловиште во следниве граници:

Север — од тригонометарот 2408 на границата со САП Косово оди во правец на исток на кота 2106 (Кара Никола), потоа спрема југ на кота 1608, се спушта до кота 1178 на река Пена, од каде по течението на реката излегува на кота 1050 под селото Бродец.

Исток — од кота 1050 оди во правец југозапад до кота 1411 (Торец) потоа преку Оливадска Планина излегува на кота 1845 (Попова Шапка), го заобиколува од јужната страна Спортско-рекреативниот центар „Попова Шапка“ и излегува на кота 2051, потоа оди на кота 1980 (Карпа) и кота 2167.

Југ — од кота 2167 оди спрема југозапад до кота 2231 (Кара Бунар), свртува спрема југ преку кота 1591, тригонометарот 2662 (Брустовец) до кота 2122, го заобиколува Црно Езеро и оди во правец на запад до кота 2542, на границата со САП Косово.

Запад — од кота 2542 оди по границата на САП Косово преку котите 2410, 2595, 2610, 2332, 2365, 2312, 2411, 2467, 2494, 2478, 2473 до тригонометарот 2408.

II

Стопанисувањето со шумскиот резерват и ловиштето се врши со шумско-стопанска и ловно-стопанска основа кои се донесуваат во согласност со Законот за шумите и Законот за ловство.

III

Со шумскиот резерват и ловиштето ќе стопанисува работната организација Шумско-индустриски комбинат „Јелак“ — Тетово.

IV

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 226/6

6 ноември 1986 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

645.

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со член 134, став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 66/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД РЕПУБЛИКАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на општествените дејности и на општествените организации од Републиката за 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 22/86), во членот 2, точка 1 износот: „1. 190.385.000“ се заменува со износот „793.590.000“, а во точка 2, износот: „238.077.000“, со износот „39.679.500“, во точка 3, износот: „76.718.700“, со износот „58.196.600“, во точка 5, износот: „105.812.000“, со износот „66.132.500“, во точка 7 износот: „13.226.500“, со износот „5.290.600“, во точка 8, износот: „105.812.000“ со износот „79.359.000“ и во точка 11 износот: „423.248.000“, со износот „1.111.026.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 20 ноември 1986 година.

Бр. 23-1897/1

24 ноември 1986 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

646.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 24 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 23.000 динари месечно.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија број 17-306 од 17. II. 1986 година.

3. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1986 година.

Бр. 17-1773/1

24 октомври 1986 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски
и административни прашања,
д-р Вlado Камбовски, с. р.

647.

Врз основа на член 33 од Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ИСКЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И НАДОМЕСТ ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА ИСКЛУЧИТЕЛНОТО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

1. За претседател и членови на Комисијата за признавање правото на исклучително материјално обезбедување, еднократна парична помош и надоместок за помош и нега од друго лице за корисниците на исклучително материјално обезбедување се именуваат:

а) за претседател

Решид Решидовски, член на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија;

б) за членови:

1. Миливој Давитковски, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

2. Стеријана Конзурова, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

3. Пајо Момчиловски, член на Градскиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

4. Ели Наумовска, член на Комисијата на РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

5. Костадин Поповски, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

6. Трајко Ставрев, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1202/1

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

648.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика се назначува м-р Ферит Вељан, досегашен помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука, со важност од 1. XI. 1986 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1601/1

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

649.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА, ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ И ИНФОРМАТИКА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика се назначува Топпо Мишевски, досегашен началник на Центарот за автоматска обработка на податоците во РСВР.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1601/2

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

650.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА ЗА ПРИХОДИ

1. За директор на Републичката управа за приходи се именува Костадин Поповски, досегашен директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1629/1

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

651.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува Блаже Андоновски, досегашен советник на републичкиот секретар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1629/2

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,

м-р Глигорие Гоговски, с. р.

652.

Врз основа на член 9 од Законот за основање завод за геодетски и фотограметриски работи („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77 и 27/86), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕТРИСКИ РАБОТИ — СКОПЈЕ

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — Скопје, со која за директор на Заводот се именува д-р Борис Пауновски, дипломиран геодетски инженер, сегашен директор на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1642/1

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,

м-р Глигорие Гоговски, с. р.

653.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за посебен додаток на пензијата на определени корисници на пензија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СВОЈСТВО НА НОСИТЕЛ НА ОДГОВОРНИ ДОЛЖНОСТИ И НОСИТЕЛ НА РАКОВОДНИ ДОЛЖНОСТИ ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

1. За претседател и членови на Комисијата за утврдување својство на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење се именуваат:

а) за претседател

— Глигор Новаков, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија;

б) за членови:

— Мијалчо Ивановски, член на Претседателството на Градскиот одбор на СЗБ — Скопје,

— Томе Петровски, член на Комисијата на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

— Мире Доноски, член на Комисијата на Градски одбор на СЗБ — Скопје,

— Керима Муча, член на Комисија на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

— Пере Рупе, член на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

— Киро Гелевски, член на Претседателството на Републиката конференција на резервните воени старешини,

— Симо Ивановски, член на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

— Митко Брзилов, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

— Данчо Стојчески, член на Претседателството на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

— Вангел Ајановски, член на Градскиот одбор на СЗБ од НОВ — Скопје,

— Левко Огненовски, член на Републичкиот одбор на СЗБ од НОВ на Македонија,

Деспот Буцевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд,

— Воислав Ристовски, дипл. правник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија,

— Коста Петров, директор на Републиката управа за прашања на борците и воените инвалиди.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1754/1

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,

м-р Глигорие Гоговски, с. р.

654.

Врз основа на член 78 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСКЛУЧИТЕЛНО ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА НА БОРЦИ ОД НОВ ПРЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1943 ГОДИНА

1. За претседател и членови на Комисијата за исклучително признавање право на старосна пензија на борци од НОВ пред 9 септември 1943 година се именуваат:

а) за претседател

Алојз Пипан, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија;

б) за членови:

1. Коце Белчев, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

2. Борис Кузмановски, виши советник во Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија,

3. Шаин Садику, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија,

4. Фана Тозија, член на Комисијата при РО на СЗБ од НОВ на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1755/1

23 октомври 1986 година

Скопје

Претседател,

м-р Глигорие Гоговски, с. р.

655.

Врз основа на член 8-а од Законот за изменување и дополнување на Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 10/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

1. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Центарот за странски јазици во Скопје, со која за директор на Центарот се именува Олга Тројачанец, в. д. директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1756/1
23 октомври 1986 година
Скопје

Претседател,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

656.

Врз основа на член 3-а став 3 од Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 23/75, 27/77 и 18/83), претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

НАРЕДБА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БОРЕЧКИОТ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД 1 ЈУЛИ 1986 ГОДИНА

1. Основата за определување на боречкиот додаток се зголемува од 1 јули 1986 година, како аконтација за 34,3% и така зголемена изнесува 57.884 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-04-7585/1
3 октомври 1986 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет
за здравство и
социјална политика,
Милован Шиковски, с. р.

657.

Врз основа на членовите 13 и 14 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 14 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Македонија изнесува 47,58 динари.

2. Личниот доход од точка 1, на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1986 година, на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2686/1
14 октомври 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

658.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на раководните и други работници што ги именува Собранието на СР Македонија и назначува Претседателството на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 14 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНКЦИИ, РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВАА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Вредноста на бодот за пресметување на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ, изнесува 47,58 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1986 година, на товар на наменските средства на органот во кој раководниот работник остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2687/1
14 октомври 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

659.

Врз основа на членовите 31 и 34 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 23/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 14 октомври 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Надоместокот на личниот доход на делегатите кои надоместок на личен доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се зголеμουва за 8,10% на остварениот надоместок на личен доход во месец јуни 1986 година.

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот доход од точка 1 од оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1986 година, на товар на наменските средства на Собранието на СРМ.

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа Одлука имаат и делегатите и функционерите што остваруваат надоместок на личен доход според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите во Републиката на кои им престанала функцијата.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2688/1

14 октомври 1986 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

660.

Врз основа на член 26 точка 5 и членовите 29 и 35 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 октомври 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Надоместокот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Македонија изнесува 23.000 динари месечно.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 октомври 1986 година.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-2780/1

14 октомври 1986 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

661.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 8 октомври 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 4, 5 и 6 од Одлуката бр. 01-1753/1 за начинот на вадење и искористување на песок, чакал и камен од природните водотеци, донесена од Собранието на општина Неготино на 22 октомври 1974 година и членовите 1 и 2 од Одлуката бр. 01-588/1 за измена и дополнување на Одлуката за начинот на вадење и искористување на песок, чакал и камен од природните водотеци, донесена од означеното Собрание на 31 мај 1979 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Неготино“.

3. Републичката управа за водостопанство во состав на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје поведе, постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорените членови од означените одлуки не се во согласност со Законот за води, затоа што висината на средствата по основ на придонесот за вадење на песок, чакал и камен ја утврдило Собранието на општината, а не Републичката самоуправна интересна заедница за водостопанство, како и за тоа што средствата по основ на придонесот претставуваат приход на општината и општинскиот фонд за патишта, а не на општинската самоуправна интересна заедница за водостопанство.

4. Судот на седницата утврди дека Собранието на општина Неготино во 1974 година има донесено Одлука за начинот на вадење и искористување на песок, чакал и камен од природните водотеци, која е изменета и дополнета во 1979 година. Со оспорените членови на означените одлуки, покрај другото, е утврдена и висината на придонесот за вадење песок, чакал и камен и е предвидено дека дел од приходите од придонесот се приход на Општинскиот буџет, а дел на Општинскиот фонд за патишта.

Понатаму, Судот утврди дека, согласно Законот за води во 1983 година Републичката заедница за водостопанство донесе Одлука за основите и мерилата за формирање на висината на придонесите за водостопанство („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 1/86), со која е определена и висината на придонесот за користење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите од природните водотеци и езера и е предвидено, покрај другото, овие средства да се уплатуваат на сметка на самоуправната интересна заедница за водостопанство за подрачјето на општината.

5. Според член 104 од Уставот на СР Македонија, рудните и другите природни богатства, како добра од општ интерес уживаат посебна заштита и се користат под услови и на начин пропишан со закон. Во таа смисла, условите и начинот на употребата користењето и заштита на водите се уредени со Законот за води („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), според кој користењето на водата, песокот, чакалот и каменот кој се вадат од природните водотеци може да се врши само под услови и начин пропишан со закон; а не на начин пропишан од страна на општината.

Според член 303 став 2 од Уставот на СР Македонија, во областите што се уредени со републички закон, општините можат, во рамките на своите права и должности, да донесуваат прописи заради уредување на одделни прашања што не се уредени со законот, а овие прописи мора да бидат во согласност со законот.

Согласно член 98 од Законот за води за вадење на песок, чакал и камен од коритата и бреговите на природните водотеци и езера се плаќа придонес. Висината на придонесот, според член 150 од истиот Закон, ја утврдува Републичката самоуправна интересна засадница за водостопанство, а согласност за утврдената висина дава Собранието на СР Македонија. Средствата од придонесот, согласно член 152 од Законот за водите, се евидентираат и користат од соодветната самоуправна интересна засадница за водостопанство.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека Собранието на општината не е овластено да ја утврдува висината и намената на придонесот за користење на песок, чакал и камен од природните водотеци, затоа што според поранешните и постојните прописи тоа е во надлежност на републичките органи, а во негова надлежност спаѓаат други прашања определени во Законот за води.

Со оглед на тоа што според оспорените членови на означените одлуки Собранието на општината Неготино ја утврдило висината на придонесот за користење на песок, чакал и камен, како и со оглед на тоа што средствата од придонесот се внесуваат во општинскиот буџет, односно општинскиот фонд за патишта, а не се евидентираат на сметка на самоуправната интересна засадница на подрачјето на општината, Судот утврди дека тие не се во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 68/86

8 октомври 1986 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Димче Козаров, с. р.

662.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 13 точка 1 и точка 2 од Правилникот за распределба на станови на користење и станбени кредити, донесен од работниците на Работната организација „Црвена Свезда“ — Скопје, со референдум одржан на 5 април 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Црвена Свезда“ — Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 139/86 од 10 септември 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 13 точка 1 и точка 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што со означените одредби се врши еднакво вреднување на станбената состојба на работниците — потстанари и на работниците — корисници на стан

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот Правилник, во делот IV се утврдени условите, основите, мерилата и редот на првенство во решавањето на станбените потреби на работниците, при што во член 13 е утврден бројот на бодовите по основот станбена состојба. Притоа, во точката 1 на овој член, на работниците — потстанари и во точката 2 на работниците кои живеат кај родителите или кај друг член на потесното семејство им се определува ист број на бодови.

5. Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум ги утврдуваат начинот, условите и редот на првенство по кој ќе се даваат станови на користење.

Согласно член 19 став 1 од Законот за станбени односи, лицата кои живеат заедно со носителот на станарското право се корисници на стан и имаат право трајно и непречено да го користат тој стан, под услови утврдени со законот. Работникот — потстанар, пак, ги нема истите права како корисникот на стан, туку само оние права што се утврдени во договорот за користење на стан. Поради тоа, овие две категории работници не се наоѓаат во иста станбена состојба, односно работникот — потстанар се наоѓа во потешка станбена состојба од работникот — корисник на стан.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека со еднаквото вреднување на станбената состојба на работниците — потстанари и на работниците — корисници на стан, се повредува уставното начело на заемност и солидарност утврдено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 139/86

15 октомври 1986 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Димче Козаров, с. р.

663.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 15 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 38 на Тарифниот број 1 од Таксената тарифа, составен дел на Одлуката за општински комунални такси, донесена од Собранието на општина Гевгелија на седницата одржана на 7 декември 1984 година („Службен гласник на општина Гевгелија“ бр. 16/84), во делот во кој е предвидено комунална такса да плаќаат и одморалиштата.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Гевгелија“.

3. Засадницата за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје — Деловна единица Филијала во Струмица, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одредба е незаконита затоа што со неа е пропишана обврска комунална такса да плаќаат и одморалиштата, за што општината нема основ во Законот за комуналните такси.

4. На седницата Судот утврди дека со Тарифниот број 1 од Таксената тарифа, составен дел на Одлуката за општински комунални такси, е предвидено за секоја истакната фирма односно назив на работна просторија, која означува дека одредено правно или физичко лице врши извесна дејност или занимање, да се плаќа комунална такса во износ од 5000 динари и дека таква обврска во точката 38 е предвидена и за одморалиштата (освен за одморалиштата на државните органи).

5. Според член 4 став 1 точка 1 од Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 1/81), општината може да пропише такси и за секоја фирма односно назив истакнат на деловни простории.

Од означена законска одредба произлегува овластување за општината да пропишува комунални такси и за секоја фирма, односно назив истакнат на деловна просторија, доколку одредено физичко или правно лице врши во неа извесна дејност или занимање. Меѓутоа, според мислењето на Судот, таа нема такво овластување за пропишување на комунални такси за згради во кои не се врши дејност или занимање, туку служат за одмор и рекреација на работниците, како што се одморалиштата на организациите на здружениот труд. Дали, пак, во некоја просторија се врши или не се врши некоја дејност или занимање е фактичко прашање, за што Уставниот суд, согласно член 19 од Уставот на СР Македонија, не е надлежен да одлучува.

Со оглед на тоа што со точката 38 на Тарифниот број 1 од Таксената тарифа, составен дел на оспорената Одлука, е предвидено комунална такса да плаќаат и одморалиштата (освен одморалиштата на државните органи), Судот утврди дека таа, во означениот нејзин дел, не е во согласност со член 4 став 1 алинеја 1 од Законот за комуналните такси.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 142/85

15 октомври 1986 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,

Димче Козаров, с. р.

664.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 16 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 02-706/1 за издвојување на средства од доходот на организациите на здружениот труд и работните заедници за изградба на училишен простор во основното и насоченото средно образование, донесена од Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Прилеп на 5 февруари 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Прилеп“.

3. Уставниот суд на Македонија, на седницата одржана на 10 јули 1986 година, со решение У. бр. 134/86, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето дали Соборот на здружениот труд на Собранието на општината може да донесе одлука за издвојување на дел од доходот на организациите на здружениот труд, односно од бруто личниот доход, ако за тоа не е овластен со закон.

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека со член 1 од оспорената Одлука се утврдува потребата од изградба на училишен простор во основното и насоченото средно образование и потребата од соодветни средства. Според член 2 од Одлуката, средства од член 1 се обезбедуваат со издвојување на 1% од остварениот доход во организациите на здружениот труд намален за законските и договорните обврски и 1% од бруто личниот доход за вонстопанските дејности на подрачјето на општина Прилеп. Според член 3, средствата ќе се издвојуваат до крајот на 1986 година, почнувајќи од 1 март 1986 година и ќе се уплатуваат на жиро сметка на Собранието на општина Прилеп.

5. Согласно член 19 став 1 од Уставот на СР Македонија, за сиот доход како резултат од заедничкиот труд на работниците во основната организација на здружениот труд и на вкупниот општествен труд, остварен во различните облици на здружување на трудот и на средствата, одлучуваат работниците во основните организации на здружениот труд во согласност со своите уставни права и одговорности спрема другите работници во здружениот труд и спрема општествената заедница во целина.

Согласно член 18 став 3 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација располагаат со доходот на основната организација во согласност со нивните права, обврски и одговорности утврдени со Уставот и со закон и без нивна согласност, никој не може да го користи ниту да располага со доходот што ќе го остварат тие, ако за тоа не е овластен со закон, односно со одлука на Собранието на општествено-политичката заедница, во рамките на неговите права и должности утврдени со Уставот.

Заради задоволување на заедничките потреби во општината, според член 186 од Уставот на СР Македонија, работниците во основните организации и другите работни луѓе и граѓаните во месните заедници, самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници во општината како целина, со референдум и со други облици на лично изјаснување, со самоуправно спогодување и општествено договарање одлучуваат за здружување на средствата и за нивното користење. Од друга страна, пак, основните организации кои вршат општествена дејност, како што се и организациите од областа на образованието, за проширување на материјалната основа на трудот, според член 93 став 1 точка 2 од Законот за здружениот труд, средства обезбедуваат во рамките на цената на услугите и од наменските средства што се обезбедуваат врз основа на самоуправна спогодба, во вид на самопридонеси на граѓаните или врз основа на закон односно одлука на Собранието на општествено-политичка заедница донесена во согласност со закон.

Според член 86 од Уставот на СР Македонија, системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки се утврдуваат со закон. Општините и Републиката самостојно ја утврдуваат висината на даноците, таксите и другите давачки што според законот се нивни приходи и располагаат со нив.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека со доходот остварен во основната организација располагаат и одлучуваат за неговата распределба работниците во основната организација и никој без нивна согласност не може да располага со доходот, освен ако за тоа е овластен со закон односно со одлука на Собранието на општествено-политичката заедница донесена во согласност со закон. Понатаму, работниците во здружениот труд и работните луѓе во месната заедница и во општината во целина на самоуправна основа непосредно или преку своите самоуправни заедници можат да одлучат за здружување на средства односно за издвојување дел од доходот за задоволување на заедничките потреби. Притоа, општината не може самостојно да воведува ниедна давачка, доколку таа претходно не е утврдена со закон. Таа може самостојно да ја утврдува само висината на даноците, таксите и другите давачки што според законот се нејзин приход и располага со него.

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука, се задолжуваат организациите на здружениот труд и работните заедници да издвојуваат 1% од доходот, односно од бруто личните доходи за изградба на училишен простор, а ова издвојување не е предвидено со закон, ниту, пак, за тоа издвојување се изјасниле работниците во здружениот труд, Судот утврди дека Соборот на здружениот труд на Собранието на општина Прилеп не е овластен да донесе ваква одлука.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со означените уставни одредби и дека е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд и одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 134/86
16 октомври 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

665.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 22 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 101 од Правилникот за работни односи, на основната организација на здружениот труд „Рудник и флотација“ во состав на Работната организација Рудници на олово и цинк „Злетово“ во Пробиштип, донесен со референдум на 15 септември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Штип со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 101 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одредба е противуставна и незаконита затоа што со неа се отстранува од критериумите за определување на должината на годишниот одмор. Имено, во случај на неоправдано изостанување од работа до 10 односно 2 дена, на работникот можат да му се одобрат 18 дена годишен одмор, иако според предвидените критериуми работникот може да добие и поголем број на денови. Предлагачот смета дека оспорената одредба не е во согласност со член 53 од Законот за работни односи затоа што поради неоправдано отсуство од работа не може на работникот да му се ускратува правото на користење на годишен одмор.

4. На јавната расправа Судот утврди дека во член 101 од оспорениот Правилник е предвидено на работникот во работните единици Јама 1, Јама 2, Јама 3 и Јама 4, кој неоправдано отсуствува од работа помеѓу годишниот одмор користен во претходната година и оној кој треба да го користи во наредната година има 10 дена неоправдано изостанување од работа, ќе му следува годишен одмор од 18 работни денови. Во став 2, пак, е предвидено дека за останатите работни единици во Основната организација на здружениот труд и тоа транспорт во поткоп и надвор, машинска работилница во Добрево, флотација, лабораторија, градежна група со столарска работилница, длабинско дупчење и општи служби во Добрево на работникот кој за време помеѓу годишниот одмор користен во претходната година и оној кој треба да го користи во наредната година има 2 дена неоправдано изостанување од работа, ќе му следува годишен одмор од 18 работни дена. Понатаму, Судот утврди дека согласно член 95 од истиот Правилник работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 18, а најмногу 30 работни денови, сметајќи ги и саботите како работни денови. Должината пак, на годишниот одмор над законски гарантираниот минимум според член 96 од Правилникот се утврдува врз основа на следните критериуми и тоа: услови, сложеност на работата, тежината и одговорноста, работниот стаж, надпросечни резулта-

ти на работа и социјалните услови на работникот. Понатаму, за секој од предвидените критериуми од член 96 од Правилникот е утврден определен број денови, што ќе ги добијат работниците кој ги исполнуваат овие услови.

5. Согласно член 212 став 4 од Уставот на СР Македонија, работникот има право на платен годишен одмор во траење од најмалку 18 работни дена. Според член 189 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација имаат право и должност во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација со законот, со општествените договори и самоуправните спогодби да обезбедат право на работниците на годишен одмор. Во член 179 од Законот за здружениот труд, пак, е предвидено дека со самоуправниот општ акт со кој се уредува работниот однос работниците се должни, меѓу другото, да ги утврдат условите и начинот на користење на годишен одмор.

Според член 43 од Законот за работните односи со самоуправен општ акт работниците во основната организација го утврдуваат времето, должината, начинот и распоредот на користење на годишниот одмор. Според член 49 од истиот Закон, работникот има право на годишен одмор во текот на една календарска година во траење од најмалку 18, а најмногу 30 работни дена, сметајќи ги и саботите како работни денови. Годишниот одмор на работник кој работи под посебни услови на работа во смисла на член 39 од овој закон, може да трае и над 30 дена, но не повеќе од 45 дена. Работниците во основната организација, со самоуправен општ акт ги утврдуваат работите, односно работните задачи на кои работата се врши под посебни услови како и должината и начинот на користење на годишниот одмор по овој основ. И на крајот според член 53 од овој Закон работникот не може да се откаже од правото на користење годишен одмор ниту, пак, тоа право може да му се ускрати.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека правото на годишен одмор е едно од основните права на работникот и тоа е негово неотуѓиво и уставно загарантирано право кое не може да му се ускрати, ниту тој може да се откаже од тоа право.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај поради неоправдано отсуство од работа на работник му се ускратува дел од годишниот одмор, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 53 од Законот за работни односи.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 243/85
22 октомври 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

666.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 октомври 1986 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Заклучокот на Основната адвокатска комора во Скопје, донесен од Собранието на Комората одржано на 15 декември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната адвокатска комора во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување за-

конитоста на Заклучокот, означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што Судот утврди дека со оспорениот Заклучок е предвидено да не се врши упис на пензионирани лица во именикот на адвокатите, поради што се постави прашањето за согласноста на Заклучокот со член 19 став 1 и 2 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорениот Заклучок, како општ акт, е предвидено да не се врши упис на пензионирани лица во именикот на адвокатите.

5. Во член 19 став 1 и 2 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78) се предвидени условите за стекнување право на вршење адвокатура. Со став 1 на оваа законска одредба е предвидено дека право на вршење на адвокатура се стекнува со упис во именикот на адвокатите, кој се води во основната адвокатска комора. Со став 2 на истата законска одредба е предвидено дека со ова право може да се стекне лице што ги исполнува следните услови: да е дипломиран правник со положен правосуден испит или дипломиран правник изедначен во правата со лицата што имаат правосуден испит, да е државјанин на СФРЈ; да е деловно способен; да е здравствено способен; да не е во работен однос; против него да не е подигнат обвинителен акт за нечесно кривично дело и да е морално политички подобен за вршење на адвокатура.

Од означените законски одредби произлегува дека условите за стекнување право за вршење на адвокатура се пропишани со закон и дека во законот не е предвидено да не може да биде запишано во именикот на адвокатите лице кое е пензионирано.

Со оглед на тоа што со оспорениот Заклучок е предвидено да не се врши упис во именикот на адвокатите на пензионирани лица, а во законот не е предвидено такво ограничување за запишување во тој именик, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 19 став 1 и 2 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 71/86

30 октомври 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

Врз основа на член 9 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 12 од Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употребата на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта за периодот 1986—1990 година, Управниот одбор на Фондот донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ШТО ЌЕ СЕ ФОРМИРААТ НА КРЕДИТНА ОСНОВА ВО ПЕРИОДОТ 1986—1990 ГОДИНА

1. Во Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот

развиток на стопански недоволно развиените краишта што ќе се формираат на кредитна основа во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 26/86) членот 5 се менува и гласи:

Кредитите од средствата на Републичкиот фонд ќе се одобруваат под следните услови:

Област-гранка	Рок на користење и отплата со грјс период	Каматна стапка %
I. ИНДУСТРИЈА		
(за гранките за кои се обезбедуваат средства од РФНП)	до 14	15,0
II. ЗЕМЈОДЕЛСТВО		
— говедарство, овчарство, рибарство и пчеларство	до 15	8,0
— активирање на обработливи земјоделски површини и набавка на механизација за поделел	до 15	11,0
— останати дејности во земјоделството	до 15	11,0
III. ШУМАРСТВО	до 15	11,0
IV. ВОДОСТОПАНСТВО		
(хидромелиоративни системи)	до 15	11,0
V. ЗАНАЕТЧИСТВО, ТРГОВИЈА		
(сместувачки капацитети за републички стоконни резерви)	до 15	13,0
VI. УГОСТИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО		
(изградба на водоводи)	до 15	12,0

2. На одобрените кредити во периодот од 1 јануари 1986 година до влегувањето во сила на оваа одлука овластената Стопанска банка Здружена банка — Скопје ќе ги изврши потребните измени со кои ќе ја усогласи каматната стапка.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-177/2

31 октомври 1986 година

Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Саве Гацовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ГРАД СКОПЈЕ

311.

Врз основа на член 32 став 1 точка 3 од Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд и член 163 став 1 точка 6 од Статутот на Здружената самоуправни интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 17 септември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Организациите на здружениот труд кои даваат здравствени услуги на корисниците на здравствена заштита од Скопје врз основа на програмски утврдени задачи во Здружената СИЗ за здравствена заштита на град Скопје за 1986 година се ослободуваат од обврската за плаќање на придонес за здравствена заштита сметано од 1 јануари 1986 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-10772/1
17 септември 1986 година
Скопје

Претседател,

прим. д-р Ксенија Беговиќ — Груевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

312.

Врз основа на член 9 од Договорот за остварување на политиката за издвојување средства за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 15/86), член 42 од Статутот на СИЗ за вработување на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир и член 19 од Статутот на Здружената СИЗ за вработување на град Скопје, собранијата на СИЗ за вработување на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар, Чаир и Собранието на ЗСИЗ за вработување на град Скопје, на заедничката седница одржана на 10 ноември 1986 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА МЕСЕ-
ЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 1986 ГОДИНА

Член 1

Вработените работници од подрачјето на град Скопје, во организациите на здружен труд и во другите организации и заедници, како и работодавците и работниците вработени во индивидуалниот сектор, се ослободуваат од обврската за плаќање на придонесот за вработување за месеците ноември и декември 1986 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 ноември 1986 година, заклучно со исплатата на личниот доход за месец декември 1986 година.

Член 3

Оваа одлука да ја спроведе Службата на општественото книговодство — филијала Скопје и Управата за општествени приходи на град Скопје.

Член 4

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на град Скопје“.

Бр. 02-7150
30 октомври 1986 година
Скопје

Претседател,

Миле Димковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО
ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КУМАНОВО

313.

Врз основа на член 26 алинеја 8 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, Собранието на Општинската заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, на седницата одржана на 29 октомври 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОС-
НОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН
ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОПШТЕСТВЕНА
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Се ослободуваат организациите на здружен труд од стопанството во општината Куманово од плаќање на придонес од личен доход од работен однос за основно образование, по стапка од 4,80%.

Се ослободуваат организациите на здружен труд од стопанството на општината Куманово од плаќање на придонес од личен доход од работен однос за општествена заштита на децата, по стапка од 1,50%.

Член 2

Ослободувањето од член 1 и 2 на оваа одлука се смета од 1 октомври 1986 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 08-355/VI-6
29 октомври 1986 година
Куманово

Претседател,

Јордан Павловски, с. р.

314.

Врз основа на член 26 алинеја 8 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово, Собранието на Општинската заедница, на седницата одржана на 1 октомври 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС
ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД
1 ЈАНУАРИ 1986 ГОДИНА

Член 1

Се ослободуваат од плаќање на придонес од личен доход од работен однос корисниците на средства од ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово и тоа:

— по стапка од 2,75% — придонес од личен доход за образование и по стапка од 0,75% придонес од личен доход за општествена заштита на децата, организациите од основното образование од општината, Музичкото училиште „Панче Пешев“, Домот на пионерите „29 Ноември“, Центарот за економика на домаќинството „М. Антова“, основното образование на возрасни и марксистичкото образование при Работничкиот универзитет „Проф. Мијалковиќ“ — Куманово.

— по стапка од 3,85% — придонес од личен доход за образование и по стапка од 1,05% придонес од личен доход за општествена заштита на децата, Работната организација за згрижување и воспитување на деца „Ангел Шајче“ — Куманово.

— по стапка од 5,50% — придонес од личен доход за образование и по стапка од 1,50% придонес од личен доход за општествена заштита на децата, Работната заедница на Стручната служба на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Куманово и Заводот за унапредување на предучилишно и основно воспитание и образование — Куманово.

Член 2

Ослободувањето од член 1 на оваа одлука се смета од 1 јануари 1986 година.

Член 3

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 08-223/V-5

1 октомври 1986 година
Куманово

Претседател,

Јордан Павловски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КАВАДАРЦИ

315.

Врз основа на член 26 од Статутот и Заклучокот од Извршниот совет при Собранието на општината Кавадарци, Собранието на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Кавадарци, на седницата одржана на 12 ноември 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Сите ОЗТ од областа на стопанството и нестопанството, како и сите останати корисници на општествени средства ќе плаќаат придонес за општествена заштита на децата, по стапка од 5% од бруто личен доход.

Член 2

Сите ОЗТ од областа на основното и средното насочено образование, детската и социјалната заштита и органите на управата ќе плаќаат придонес за детска заштита 50% од стапката, односно 2,5% од бруто личниот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. X. до 31. XII. 1986 година.

Бр. 09-268

12 ноември 1986 година
Кавадарци

Претседател,

Живка Гокчева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП

316.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствена заштита, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 19 јуни 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во член 1 став 2 во последната алинеја од Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита бр. 06-26/2 од 08. 04. 1986 год. бројката „10“ се заменува со „9“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1986 година. Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-523/6

19 јуни 1986 година
Штип

Претседател,

Надежда Коцева, с. р.

317.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствена заштита, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата одржана на 8 јули 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во членот 1 став 2 во последната алинеја од Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита, број 06-523/6 од 19. VI. 1986 година бројката „9“ се заменува со „7,50“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. VII. 1986 година. Со денот на влегувањето во сила престанува да се применува одлуката број 06-523/6 од 19. VI. 1986 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-600/1

8 јули 1986 година
Штип

Претседател,

Надежда Коцева, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за амортизација на меница издадена од Интерна банка на СОЗТ Металски завод „Тито“ — Скопје, ООЗТ „Метинг“ — Винаца.

Се повикува држателот на меницата бр. 01166440 на износ од 2.000.000 дин., издадена од Интерна банка на СОЗТ МЗ „Тито“ — ООЗТ „Метинг“ — Винаца, во корист на ремитентот УНИС — РО „Промет“

— Машински елементи — Сараево да се пријави во судот или ако некој знае за истата да го извести судот за лицето кое ја држи меницата или, пак, ако некој ја поседува до судот да стави приговор против поведувањето на постапката за амортизација во рок од 60 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ако во судот не се јави никој во овој рок или не стави приговор против предлогот за поништување на исправата, истата ќе биде поништена.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 79/86. (147)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исплата на долг по тужбата на тужителот Дука Сакип од с. Спас — Дебарско против тужениот Имери Џемаледин од с. Г. Речица, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Имери Џемаледин од с. Г. Речица да се јави во судот во рок од 30 дена, да достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува во постапката по овој предмет. По истекот на овој рок судот, преку Центарот за социјални работи, ќе му постави привремен застапник.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1243/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост и владение по тужбата на тужителот Ружди Беџети од с. Боговиње, против тужениот Абдула Тефику и Аки Тефику, двајцата од с. Боговиње, сега на привремена работа во СР Германија со непозната адреса.

Се повикуваат тужените Абдула Тефику и Аки Тефику да се јават на судот, достават точна адреса или да одредат полномошник кој ќе ги застапува во постапката по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот, преку Центарот за социјални работи — Тетово, на тужените ќе им постави привремен застапник кој ќе ги застапува до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1434/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на одземен недвижен имот во вредност од 100.000 динари по тужбата на тужителот Камили Абдулкерим од с. Пршовце против тужениот ХЕК Југохром, с. Јегуновце.

Се повикува тужителот Камили Абдулкерим од с. Пршовце, Тетовско, да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово или да постави полномошник кој ќе го застапува по предметот П. бр. 779/86 на Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, ако по истекот на овој рок не се јави, судот ќе му постави привремен старател кој ќе ги застапува неговите правни интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 778/86.

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решение на овој суд Рл. бр. 2/86 од 21. X. 1986 год. нареди спроведување на редовна ликвидација над Занаетчиско-услужната задруга „Центровод“ — Скопје. За ликвидационен управник се именува Владимир Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, а должниците да го измират долгот во истиот рок.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 28. XI. 1986 година во 8 часот во овој суд, соба бр. 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. бр. 2/86. (439)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 298 од 27. VI. 1986 година, на регистарска влошка бр. 97, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето под фирма: Општинска самоуправна интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Демир Хисар, со ц. о.

Истовремено се запишува и бришењето од судскиот регистар на ОСИЗ за воспитание и образование — Демир Хисар и ОСИЗ за општествена заштита на децата — Демир Хисар.

Основни дејности: остварување на утврдените цели и задачи од областа на предучилишното и основното воспитание и образование и општествена заштита на децата, во согласност со Уставот, законите, Самоуправната спогодба бр. 01-2/1 од 15. IV. 1986 година и Статутот.

Во правниот промет со трети лица истапува во име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ одговара со сите средства.

Лице овластено за застапување е Петко Становски, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 298/86. (372)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 11 од 19. III. 1986 година, на регистарска влошка бр. 590-09 го запиша во судскиот регистар конституирањето под фирма: ООЗТ ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид, во состав на Работната организација за основно образование и воспитание „Кирил и Методиј“ — Охрид.

Основни дејности: основно воспитание и образование.

Во правниот промет со трети лица има полни овластувања.

Работната организација за своите обврски одговара неограничено со своите средства, а за обврските спрема другите основни организации во состав на работната организација само ако постои договор.

Лице овластено за застапување на ООЗТ е Ангелоски Лазо, в. д. директор, со полни овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 11/86. (375)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 199 од 28. IV. 1986 година, на регистарска влошка бр. 37 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и дејноста на ОСИЗ на култура и информатика — Прилеп, со следните податоци: Се менува фирмата на Општинската самоуправна интересна заедница на култура — Прилеп и истата гласи: Општинска самоуправна интересна заедница на култура и информирање — Прилеп, со ц. о.

Основна дејност: 140233 — култура.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 199/86. (377)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 333 од 5. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 46 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Дом за стари лица „Киро Крстевски — Платник“, Прилеп, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Илиески Александар, в. д. директор со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Кирил Андоноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 333/86. (381)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 361 од 26. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 150 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центар за унапредување на индивидуалното земјоделство — Прилеп, со ц. о. со следните податоци: Лице овластено за застапување е Јосифоски Кирил, в. д. директор, неограничено.

Му престанува овластувањето на Вртаноски Петре. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 361/86. (382)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 315 од 11. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 527 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на РО за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишната возраст Детска градинка „11-ти Септември“ — Ресен, со ц. о., со следните податоци: Се менува називот на работната организација за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишната возраст Детска градинка „5-ти Ноември“ — Ресен, и истата гласи:

Работна организација за згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишната возраст Детска градинка „11-ти Септември“ Ресен, со ц. о.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 315/86. (383)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 319 од 22. VII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 513, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Центар за стручно оспособување и преквалификација — Струга, со ц. о. со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Циркоски Драган, в. д. директор.

Му престанува овластувањето на Дишлиоски Јован.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 319/86. (385)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 345 од 11. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 54, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СИЗ за физичка култура — Струга, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на СИЗ е Јанкула Дејкоски, секретар, неограничено. Им престанува овластувањето на Горѓоски Спиро, Чуркоски Горѓи, Белукоски Петар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 345/86. (386)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 343 од 11. VIII. 1986 година, на регистарска влошка бр. 104, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Културно-образовна установа „Браќа Миладиновци“ — Струга, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Наумоски Богомир, в. д. директор, неограничено.

И престанува овластувањето на Попоска Евда. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 343/86. (387)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 901 од 15. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 3-2093-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на

СИЗ под фирма: Општинска самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини, Ц. О. Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бр. 175, основана со одлука бр. 02-3928 од 3. XII. 1975 година.

Основни дејности:

140219 — СИЗ во другите дејности од материјално производство.

Заедницата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Одлуката за основање и Статутот.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Заедницата одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Стефан Димитриевски, в. д. секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 901/86. (393)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 947 од 16. IX. 1986 година, на регистарска влошка бр. 1-70-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“, II. О. — Скопје, ул. „Моша Пијаде“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Кудиноски Никола директор, со неограничено овластување, а се запишува Ангеловски Јордан директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 749/86. (398)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Диплома на име Нијази Камбери, ул. „Романија“ бр. 7, Куманово. (5197)

Список за предмети на домаќинството што се увозуваат, издаден од Царинарница — Скопје на име Зоран Николовски, с. Шишево, Скопје. (5795)

Воена книшка на име Љупчо Божиновски, ул. „Народна револуција“ бр. 76, Куманово. (5465)

Возачка дозвола на име Тошо Станков, с. Драгосво, Штип. (5475)

Воена книшка на име Будимир Будоски, с. Окиси, Струга. (5482)

Чекови на сметка бр. 80710 1550039706 и загубените чекови од бр. 512795 до 512797, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје, на име Лилјана Величковска, Скопје. (5528)

Чекови од бр. 476818 до 476821, издадени од Југобанка — Основна банка — Скопје, на име Авидан Сулејманпашки, Скопје. (5592)

Возачка дозвола на име Неџат Ахмети, ул. „Илинденска“ бр. 196, Тетово. (5603)

Диплома за завршена IV година земјоделско училиште, издадена од УЦСО „Јосип Броз Тито“, Ресен, на име Николовски Г. Митко, с. Подмочани, Ресен.

Возачка дозвола на име Мирослав Трендески, с. Пчиња, Куманово. (5638)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Осијек на име Шабан Мамути, с. Д., Палчиште, Тетово. (5701)

Чекови од бр. 547626 до 547630, издадени од Југобанка — Скопје на име Недев Добрислав, ул. „50 Дивизија“ бр. 35/19, Скопје. (5713)

Воена книшка на име Муса Мемеди, с. Романовце, Куманово. (5725)

Воена книшка на име Сафет Мислими, с. Копачин Дол, Тетово. (5755)

Возачка дозвола на име Сафет Мислими, с. Копачин Дол, Тетово. (5756)

Работна книшка на име Аџи Муртезоски, Струга.

- Работна книшка на име Ангеловски Лазо, с. Габар, Крива Паланка. (5481)
- Работна книшка на име Цветет Мифтари, Тетово. (5481)
- Работна книшка на име Илми, Хамзаи, Тетово. (5481)
- Работна книшка на име Драганчо Стојмановски, Куманово. (5503)
- Работна книшка на име Рада Кировска, Тетово. (5536)
- Работна книшка на име Ариф Усеиноски, Струга. (5536)
- Работна книшка на име Даринка Цацаноска, Струга. (5536)
- Работна книшка на име Мевљуде Абдулаи, Гостивар. (5546)
- Работна книшка на име Абдулбари Бољеци, Гостивар. (5550)
- Работна книшка на име Драган Вујачиќ, Куманово. (5558)
- Работна книшка на име Кире Коцевски, Крива Паланка. (5562)
- Работна книшка на име Донка Јанчева, Неготино. (5562)
- Работна книшка на име Фатмир Зенки, Гостивар. (5562)
- Работна книшка на име Цветат Идризи, Гостивар. (5562)
- Работна книшка на име Илија Јовановски, Штип. (5562)
- Работна книшка на име Спасовски Драган, Скопје. (5562)
- Работна книшка на име Селим Селими, Тетово. (5562)
- Работна книшка на име Гино Јакимоски, Гостивар. (5607)
- Работна книшка на име Демир Рамадан, Куманово. (5637)
- Работна книшка на име Ацо Јовановски, Куманово. (5639)
- Работна книшка на име Рамадан Лулзие, Охрид. (5650)
- Работна книшка на име Часлав Спасовски, Куманово. (5650)
- Работна книшка на име Драгољуб Стојановски, Куманово. (5651)
- Работна книшка на име Јане Јованоски, Гостивар. (5660)
- Работна книшка на име Небојша Трајковски, Куманово. (5668)
- Работна книшка на име Насир Ислами, Гостивар. (5689)
- Работна книшка на име Славица Додевска, Куманово. (5689)
- Работна книшка на име Марица Димитријевска, Куманово. (5691)
- Работна книшка на име Лилјана Петровска, Кочани. (5705)
- Работна книшка на име Садетин Исменов, Штип. (5749)
- Работна книшка на име Елизабета Белева, Струга. (5749)
- Работна книшка на име Лазар Филипов, Неготино. (5749)
- Работна книшка на име Доне Станковски, Крива Паланка. (5771)
- Работна книшка на име Рефет Емурлаи, Тетово. (5771)
- Работна книшка на име Стево Михајлов, Штип. (5771)
- Здравствена легитимација на име Снежана Мачарова, Штип. (670)
- Здравствена легитимација на име Миленчо Николов, Штип. (671)
- Здравствена легитимација на име Костадинка Каранкова, Штип. (672)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ангел Стојаков, Штип. (673)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајкоски Славе, с. Бело Поле, Прилеп. (675)
- Свидетелство за IV одделение на име Павлина Јандриоска, Прилеп. (676)
- Свидетелство за III година на име Виолета Илиоска, Прилеп. (677)
- Свидетелство за VI одделение одделение на име Иса Мифтароски, Прилеп. (678)
- Свидетелства од I до IV година на име Абдураим Сулемани, Тетово. (680)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Разије Незими, Тетово. (682)
- Ученичка книшка на име Џулфидан Бељуљи, Тетово. (683)
- Здравствена легитимација на име Мерита Меџиу, Тетово. (684)
- Здравствена легитимација на име Линзита Руфати, Тетово. (686)
- Лична карта на име Руфат Руфари, Тетово. (686)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Зијафе Абази, Тетово. (688)
- Свидетелство на име Назми Мерсели, Тетово. (692)
- Здравствена легитимација на име Нермина Мачевска, Штип. (691)
- Здравствена легитимација на име Виктор Заврев, Штип. (692)
- Здравствена легитимација на име Мемет Шабан, Штип. (693)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мирко Максимов, Штип. (694)
- Картон за пријавување бр. 40101830-186-1 на име Димитар Тушевски, Берово. (695)
- Работна книшка на име Весна Николовска, Скопје. (697)
- Свидетелство за положен завршен испит на име Весна Јанковска, Скопје. (698)
- Работна книшка на име Лошкова Лепа, Скопје. (700)
- Диплома за ВКВ трговец на име Лошкова Лепа, Скопје. (700)
- Работна книшка на име Искра Страчкова, Скопје. (701)
- Восна книшка на име Насер Џемаили, с. Арачиново, Скопје. (702)
- Работна книшка на име Абази Абдил, с. Студеничани, Скопје. (703)
- Свидетелство за VIII одделение на име Абази Абдил, с. Студеничани, Скопје. (704)
- Воена книшка на име Зоран Несторов, Скопје. (704)
- Воена книшка на име Мемет Каил, Скопје. (704)
- Свидетелство за III година на име Имер Садки, Тетово. (708)
- Свидетелство на име Елизабета Томовска, Тетово. (708)
- Здравствена легитимација на име Ајше Фетаи, Тетово. (710)
- Здравствена легитимација на име Рамадан Фетаи, Тетово. (711)
- Свидетелство за VIII одделение на име Неџади Бсџети, Тетово. (712)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Рамис Мурати, Гостивар. (713)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илчо Царовски, Делчево. (714)
- Свидетелство за IV одделение на име Тоше Серафимов, Кочани. (715)
- Свидетелство за VIII одделение на име Богатин Јаневски, Кочани. (716)
- Свидетелство за VI одделение на име Калина Миразова, Кочани. (717)
- Свидетелства за II и III година и завршен испит на име Ѓорѓија Јорданоски, Прилеп. (721)
- Ученичка книшка на име Јорданов Богдан, Свети Николе. (721)
- Ученичка книшка на име Цветковски Васил, Крушево. (722)
- Ученичка книшка на име Златко Ујукоски, Прилеп. (723)
- Свидетелство на име Добросав Алениќ, Куманово. (725)
- Свидетелство за VIII одделение на име Валентина Спасевска, Титов Велес. (726)
- Лична карта на име Ракип Ферати, Тетово. (727)
- Диплома на име Абдулмупалит Зибири, Тетово. (727)
- Здравствена легитимација на име Насер Мисими, Тетово. (729)
- Свидетелство за IV одделение на име Стоилко Павловски, Куманово. (636)
- Свидетелство за IV одделение на име Колева Љуба, с. Конопница, Крива Паланка. (641)
- Свидетелство за положен завршен испит на име Спасовски П. Блажо, Крива Паланка. (642)
- Свидетелство за VIII одделение на име Белулоски Омер, с. Преглево, Македонски Брод. (642)
- Лична карта на име Расим Изаири, Тетово. (645)
- Свидетелство за VIII одделение на име Енвер Абази, Тетово. (648)
- Одобрение за ископ на канали на име Џемил Бсдини, Тетово. (649)
- Здравствена легитимација на име Месут Рушити, Тетово. (650)

Свидетелство за VIII одделение на име Адеми Кемаилахи, Тетово. (653)
 Свидетелство за VIII одделение на име Живка Илиевска, Тетово. (654)
 Здравствена легитимација на име Шабан Зејнулаи, Тетово. (655)
 Лична карта на име Гајур Сејду, Тетово. (656)
 Здравствена легитимација на име Агрон Етеми, Тетово. (658)
 Лична карта на име Ноди Јашари, Тетово. (660)
 Свидетелство за VIII одделение на име Сефедин Ислами, Гостивар. (661)
 Диплома на име Сабахудин Муратовиќ, Гостивар. (662)
 Уверение за положен испит за сувотестени производи, издадено од СО-Гостивар на име Љубослов Савески, Гостивар. (663)
 Лична карта на име Нуриман Мустафи, Гостивар. (664)
 Книшка на име Силјан Силјаноски, Гостивар. (666)
 Свидетелство за VI одделение на име Садри Ајети, Гостивар. (666)
 Свидетелство за VIII одделение на име Фарук Хоџа, Гостивар. (667)
 Земјоделска здравствена легитимација на име Мухарем Весели, Тетово. (348)
 Лична карта на име Асим Фетаџ, Тетово. (349)
 Лична карта на име Таџедин Емини, Тетово. (351)
 Свидетелства за VI VII и VIII одделение на име Јусуф Шерифи, Тетово. (351)
 Свидетелство за VIII одделение на име Шефкет Џафери, Тетово. (352)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Гостивар

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на еден судија во Општинскиот суд — Гостивар

Кандидатите за судија во Општинскиот суд, покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи, кандидатите да ги доставуваат до Собранието на општината Гостивар — Комисија за избор и именување, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Собранијата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, врз основа на член 25 и 27 од Законот за судовите за прекршоци („Службен весник на СРМ“ број 6/85) ќе извршат избор на еден судија за прекршоци на Општинскиот суд за прекршоци на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови за стекнување на својство на работник во органите за државната управа:

1. да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
2. да се здравствено способни за вршење на задачите и работите;
3. против нив да не се води кривична постапка;
4. да се дипломирани правници со положен правосуден испит.

Кандидатите да поднесат пријави до Собранието на општината Центар — Скопје, Комисија за прашањата на изборите и именувањата, во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето

Кандидатите се должни кон пријавата да ги поднесат потребните документи и биографски податоци.

Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Крива Паланка

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината Крива Паланка ќе врши избор на двајца судии на Општинскиот суд во Крива Паланка

Покрај општите услови предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи да се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Крива Паланка во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (436)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79) Собранието на општината Кавадарци

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на двајца судии во Општинскиот суд — Кавадарци

Услови:

1. да се државјани на СФРЈ;
 2. да се дипломирани правници со положен правосуден испит и
 3. да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.
- Рокот за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето.
- Пријавите се поднесуваат до Собранието на општината Кавадарци — Комисија за избор и именување. (437)

Комисијата за избор и именување при Собранието на општината Кратово повторно

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општина Кратово ќе изврши избор на претседател на Општинскиот суд — Кратово

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

Пријавите со потребните документи да се достават до Комисијата за избор и именување при Собранието на општина Кратово во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

И С П Р А В К А

Во конкурсот бр. 405, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 36 од 10. X. 1986 година, се врши исправка — продолжување на рокот за поднесување на пријави за подобност и понуди за 15 дена од денот на објавувањето. (438)

РО РЕК „Битола“
 Сектор капитална градба

Врз основа на член 18 од Општествениот договор за засадничките основи и мерила за самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/85), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор

ОБЈАВУВА

1. Бруто личниот доход по работник што ќе го применуваат ОЗТ од стопанството во пресметките за 1986 година изнесува 1.112.553 динари.

2. Бруто личниот доход по работник што ќе го применуваат ОЗТ и РЗ од нестопанството во пресметките за 1986 година изнесува 1.173.863 динари.

3. Коефициентите на сложеноста на трудот изнесуваат:

НКВ	1,00	Средна	1,70
ПКВ	1,20	Виша	2,30
КВ	1,70	Висока	3,00
ВКВ	2,30	М-р	3,80
Ниже	1,20	Д-р	4,00

Просечниот коефициент на сложеноста на трудот во стопанството на СРМ изнесува 1,62.

4. Со оваа објава соодветно се менува Објавата на Координациониот одбор од 9 април 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/86) и објавите за измени и дополнувања од 23 јуни 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 26/86) и 22 октомври 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 37/86).

СОДРЖИНА

644. Одлука за прогласување на шумските предели на Шар Планина за шумски резерват и ловиште — — — — —	953
645. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на девизите утврдени за потребите на општествените дејности и на општествените организации од Републиката за 1986 година — — — — —	953
646. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одвоен живот од семејството	953
647. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за признавање правото на исклучително материјално обезбедување, еднократна парична помош и надомест за помош и нега од друго лице за корисниците на исклучителното материјално обезбедување — — — — —	954
648. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика — — — — —	954
649. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика	954
650. Решение за именување директор на Републиката управа за приходи — — — — —	954
651. Решение за повторно назначување советник на републичкиот секретар за финансии — — — — —	955
652. Решение за согласност за именување директор на Заводот за геодетски и фотограметриски работи — Скопје — — — — —	955
653. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за утврдување својство на носител на одговорни должности и носител на раководни должности од особено значење — — — — —	955
654. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за исклучително признавање право на старосна пензија на борци од НОВ пред 9 септември 1943 година	955
655. Решение за согласност за именување директор на Центарот за странски јазици во Скопје — — — — —	956

656. Наредба за зголемување на основата за определување на боречкиот додаток на учесниците во Народноослободителното движење од Егејскиот дел на Македонија од 1 јули 1986 година — — — — —	956
657. Одлука за вредноста на бодот за пресметување на аконтација на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Македонија — — — — —	956
658. Одлука за вредноста на бодот за пресметување на личните доходи на носителите на правосудните функции, раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СР Македонија	956
659. Одлука за усогласување на надоместокот на личниот доход на делегатите кои надоместок на личен доход остваруваат во Собранието на СР Македонија — — — — —	957
660. Одлука за износот на надоместокот на трошоците поради одвоен живот од семејството на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Македонија	957
661. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 68/86 од 8 октомври 1986 година	957
662. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 139/86 од 15 октомври 1986 година	958
663. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 142/85 од 15 октомври 1986 година	958
664. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 134/86 од 16 октомври 1986 година	959
665. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 243/86 од 22 октомври 1986 година	960
666. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 71/86 од 30 октомври 1986 година	960

Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта

667. Одлука за измена на Одлуката за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта што ќе се формираат на кредитна основа во периодот 1986—1990 година — — — — —	961
--	-----

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ	
311. Одлука за ослободување на здравствени работни организации од плаќање на придонес за здравствена заштита — — — — —	962
312. Одлука за ослободување на обврската за плаќање на придонесот за вработување за месеците ноември и декември 1986 година	962
КУМАНОВО	
313. Одлука за ослободување од плаќање на придонес од личен доход од работен однос за основно образование и придонес од личен доход од работен однос за општествена заштита на децата — — — — —	962
314. Одлука за ослободување од плаќање на придонес од личен доход од работен однос од 1 јануари 1986 година — — — — —	962
КАВАДАРЦИ	
315. Одлука за измена на стапката на придонесот за општествена заштита на децата	963
ШТИП	
316. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за здружување на средства за здравствена заштита — — — — —	963
317. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за здружување средства за здравствена заштита — — — — —	963